



**ТАРИФНИК ЗА ПРЕВОЗ НА ЛИЦА  
МАЛО НАМЕНСКО ВОЗИЛО**



**Без обезбедена придружба, само лице возач\***

<b>За сите корисници под 65 годишна возраст</b>			<b>За сите корисници над 65 годишна возраст и лица со попреченост</b>	
Цена на транспорт во една насока со <b>20 %</b> субвенционирана цена			Цена на транспорт во една насока со дополнителни 10 % на субвенционирана цена, (вкупно <b>30 %</b> субвенционирана цена)	
<b>Зона 1 – 5 км</b>	<b>400 мкд</b>		<b>Зона 1 – 5 км</b>	<b>350 мкд</b>
<b>Зона 2 - 10 км</b>	<b>450 мкд</b>		<b>Зона 2 – 10 км</b>	<b>400 мкд</b>
<b>Зона 3 – 20 км</b>	<b>600 мкд</b>	<b>Зона 3 – 20 км</b>	<b>550 мкд</b>	

**Мало наменско возило со обезбедена придружба\***

<b>За сите корисници под 65 годишна возраст</b>			<b>За сите корисници над 65 годишна возраст и лица со попреченост</b>	
Цена на транспорт во една насока со <b>20 %</b> субвенционирана цена			Цена на транспорт во една насока со дополнителни 10 % на субвенционирана цена, (вкупно <b>30 %</b> субвенционирана цена)	
<b>Зона 1 – 5 км</b>	<b>650 мкд</b>		<b>Зона 1 – 5 км</b>	<b>600 мкд</b>
<b>Зона 2 – 10 км</b>	<b>700 мкд</b>		<b>Зона 2 – 10 км</b>	<b>650 мкд</b>
<b>Зона 3 – 20 км</b>	<b>850 мкд</b>	<b>Зона 3 – 20 км</b>	<b>800 мкд</b>	
<b>*250 мкд за секој нареден час со придружба (негувател, личен асистент)</b>				

- Време на чекање до 10 минути – бесплатно, секои наредни 10 минути + 50 мкд
- Превоз надвор од Скопје – 35мкд/км до 50 км, 30 мкд/км над 50км
- За превоз од една во друга зона се пресметува цената за подалечната зона



## ТАРИФНИК ЗА ПРЕВОЗ НА ЛИЦА СПЕЦИЈАЛНО НАМЕНСКО ВОЗИЛО



Без обезбедена придружба, само лице возач и еден животоспасувач\*

За сите корисници под 65 годишна возраст		За сите корисници над 65 годишна возраст и лица со попреченост	
Цена на транспорт во една насока со 20 % субвенционирана цена		Цена на транспорт во една насока со дополнителни 10 % на субвенционирана цена, (вкупно 30 % субвенционирана цена)	
Зона 1 – 5 км	1050 мкд	Зона 1 – 5 км	950 мкд
Зона 2 – 10 км	1200 мкд	Зона 2 – 10 км	1100 мкд
Зона 3 – 20 км	1500 мкд	Зона 3 – 20 км	1350 мкд

Специјално наменско возило со обезбедена придружба \*

За сите корисници под 65 годишна возраст		За сите корисници над 65 годишна возраст и лица со попреченост	
Цена на транспорт во една насока со 20 % субвенционирана цена		Цена на транспорт во една насока со дополнителни 10 % на субвенционирана цена, (вкупно 30 % субвенционирана цена)	
Зона 1 – 5 км	1300 мкд	Зона 1 – 5 км	1200 мкд
Зона 2 – 10 км	1450 мкд	Зона 2 – 10 км	1350 мкд
Зона 3 – 20 км	1750 мкд	Зона 3 – 20 км	1600 мкд
*250 мкд за секој нареден час со придружба (негувател, личен асистент)			

- Време на чекање до 10 минути – бесплатно, секои наредни 10 минути + 100 мкд
- Превоз надвор од Скопје – 70мкд/км до 50 км, 60 мкд/км над 50км
- За превоз од една во друга зона се пресметува цената за подалечната зона